

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10<sup>1</sup> од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 77/21), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) арх.бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци (Уп1 бр.02-150 од 11.03.2021 година), согласно Заклучокот на Советот арх.бр.02-1589/6 од 12.04.2021 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та седница одржана на 12.04.2021 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци и тоа:

- за истапување на физичкото лице Марјан Тодоров, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице, Ангел Данов, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## Образложение

Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура (Уп1 бр.02-150 од 11.03.2021 година), ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци.

Доставеното Известување за промена на сопственичка структура (Уп1 бр.02-150 од 11.03.2021 година) од страна на Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци, се утврди дека е комплетно и уредно, односно ги содржи сите податоци и документи утврдени во Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичка структура. По извршената промена на сопственичка структура, единствен сопственик на Трговското радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци ќе биде физичкото лице Ангел Данов, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на [REDACTED].

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената на сопственичката структура на Трговското

<sup>1</sup>Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичката структура (Уп1 бр.02-150 од 11.03.2021 година), Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Бр.02-150**  
**13.04.2021 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги,  
Претседател на Совет,  
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

**Правна поука:** Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.